



## ОПШТИНА ПРОБИШТИП

тел: 032 483 131 факс: 032 483 047  
ул. Јаким Стојковски бр.1, 2210 Пробиштип  
Република Северна Македонија  
[www.probistip.gov.mk](http://www.probistip.gov.mk) [info@probistip.gov.mk](mailto:info@probistip.gov.mk)

Вид - Име на услугата	Издавање на лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници (посебен линиски превоз)
Потребни документи	<p>1. Барање до Општина Пробиштип, Одделение за правни и општи работи - готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Тековна состојба не постара од 6 месеци,</li><li>2. Доказ дека е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за одделни видови превози или да има договор за лизинг (фотокопија од сообраќајните дозволи на возилата регистрирани на име на фирмата, заверени на нотар,</li><li>3. Копија од потврдата за исполнетост на посебните техничко-експлоатациони услови за моторните возила наменети за вршење на оделни видови на превоз во патниот сообраќај издадена од станиците за технички преглед на моторните возила со точно утврдена класа на возилото или сертификат за исполнување на критериумите за безбедност на возилата,</li><li>4. Копии од обрасците М1/М2 и список на вработени по обврзник од ФПИО не постар од 60 дена, за секое возило,</li><li>5. Договор склучен со правно лице со список на патниците што ќе се превезуваат - за издавање на дозвола</li><li>6. Временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот-за издавање на дозвола</li><li>7. Потврда од Одделението за финансии за платена комунална такса;</li><li>8. Потврда дека има обезбедено паркинг простор за возилата кога се во мирување</li><li>9. Уплатница од 3.000 денари за секое возило за користење на стојалишта и свртувалишта на трезорската сметка бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка на Р.М, уплатна сметка бр.840-157-03182 и приходна шифра бр.722315-00.</li><li>10. Уплатница од 6.000 денари административна такса на трезорската сметка бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка на Р.М, уплатна сметка бр.840-157-03182 и приходна шифра бр.722315-00.</li></ol>
Административна такса	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Уплатница од 3.000 денари за секое возило за користење на стојалишта и свртувалишта на трезорската сметка бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка на Р.М, уплатна сметка бр.840-157-03182 и приходна шифра бр.722315-00.</li><li>2. Уплатница од 6.000 денари административна такса на трезорската сметка бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка на Р.М, уплатна сметка бр.840-157-03182 и</li></ol>

	<p>приходна шифра бр.722315-00.</p> <p>Цел: издавање на лиценца за вршење на општински линиски превоз на патници (посебен линиски превоз)</p>
Прием на барањето	Општински центар за услуги (ОЦУ)
Место на реализација	Одделение за правни и општи работи
Рок на реализација	Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето
Начин на доставување на услугата / документот	<p>На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата</li> <li>• по ПТТ пошта</li> </ul>
Рок на жалба	8 дена од денот на приемот на решението
Законски основ	Закон за превоз во патниот сообраќај, член 8 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)
Забелешка	Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината <a href="http://www.probistip.gov.mk">www.probistip.gov.mk</a>